

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН СУД РАДОВИШ
Су.бр.137 /18
26.02.2018 година
Радовиш

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОСНОВЕН СУД РАДОВИШ ЗА 2017 ГОДИНА

ВОВЕД

Основниот суд Радовиш во согласност со одредбите на Законот за судовите е суд со основна надлежност, кој постапува по:

- спроведување истрага и преземање истражни дејствија за определен вид кривични дела, односно постапување и одлучување во претходната постапка;
- кривични предмети за полнолетни сторители каде е предвидена казна затвор до 5 години;
- прекршочни предмети;
- извршување санкции од кривична и прекршочна материја;
- водење казнена евиденција;
- парнични предмети од сопственичко-правни односи, стамбени односи, работни спорови, спорови за надомест на штета, наследно-правни спорови, спорови од семејна област и друго;
- вонпроцесни предмети, вклучувајќи и уредување на меѓи, физички делби, лишување од деловна способност, давање дозвола за склучување на брак пред полнолетство и друго;
- оставински предмети;
- издавање платни налози и одлучување по приговори против платни налози;
- приговори против незаконитости на извршителите во извршувањето;
- издавање дозвола на извршителите за извршни дејствија во станот на должникот и друго.

1. ПРЕДМЕТНО РАБОТЕЊЕ НА НИВО НА СУД

Обемот на работа е прикажан во табеларниот дел од извештајот :

Нерешени предмети на почеток на годината	Новопримени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
482	7138	87	- 2	7705	7336	369

Во текстуалниот дел е направено споредување на обемот на работа во извештајната 2017 година во корелација со обемот на работа од претходната година, и тоа со показатели во однос на бројот на новопримени предмети, вкупниот број предмети во работа, бројот на решени и бројот на нерешени предмети кои го чинат заостатокот во работата кој се префрла за наредната година, и тоа за целиот суд и одделно по оддели, односно по вид на предмети.

Во извештајната 2017 година во Судот ново примени предмети во работа се 7138, повторно заведени се 87 предмети минус 2 погрешно заведени предмети, вкупно во работа во судот биле 7705 предмети.

Во споредба со претходната година, во Судот во извештајната 2017 година биле примени 394 помалку предмети, со оглед на тоа што во 2016 година биле примени 7619 предмети. Судот имал за 522 предмети помалку од претходната година кога имал вкупно 8227 предмети во работа.

Во однос на решените предмети може да се утврди дека во извештајната 2017 година со повторно заведените предмети биле решени вкупно 7336 предмети што претставува намалување за 409 предмети во споредба со претходната година кога биле решени 7745 предмети.

Кај нерешените предмети, евидентно е намалување на заостатокот, бидејќи на крајот од извештајната 2017 година останале нерешени 369 предмети, а во претходната 2016 останале нерешени 482 предмети, што претставува намалување за 113 предмети.

Во тој контекст, евидентно е минимално намалување на приливот и вкупниот обем на предмети во работа, што условува и намалување на бројот на нерешените предмети во Основниот суд Радовиш.

2. СУДСКА УПРАВА

Вид на предмети од уписникот	Нерешени предмети на почетокот на годината	Новопримени предмети	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
СУ-СУ-07	3	992	1	994	994	/
СУ-ДОВ и СУ-СТРДОВ	/	6	/	6	6	/
СУ-ИЗЗ	/	60	/	60	60	/
УПП	/	1	/	1	1	/
СПИ	/	15	/	15	14	1
Вкупно	3	1074	1	1076	1075	1

Според табеларниот приказ за извештајната 2017 година судот примил 1074 предмети од судска управа, 1 погрешно заведен предмет, остаток од 2016 години 3 предмети, вкупно предмети во работа имал 1076 предмети, решени се 1075 предмети, остаток 1 нерешен предмет на крајот од извештајната 2017 година.

3. КВАЛИТЕТ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА НИВО НА СУД

Решени предмети	потврдени		укинати		преиначени	
број	број	%	број	%	број	%
1610	199	12.51%	66	4,15%	13	0,81%

Од табеларниот приказ за извештајната 2017 година квалитетот на ниво на судот е следниот:

Од вратените 280 предмети по жалба од Апелациониот суд Штип потврдени се 199 предмети -71.07% (или 12,36 % од вкупно решените предмети и повторно заведените предмети во работа , укинати се 66 предмети-23.57% (или 4,09 %) и 13 предмети се преиначени-4,64% или 0,80 % од решените предмети, и 1 предмет е отфрлен.

4. ПРЕДМЕТНО РАБОТЕЊЕ НА НИВО НА КРИВИЧЕН ОДДЕЛ

Нерешени предмети на почеток на годината	Новопримени предмети	Предмети повторно во работа	Погрешно заведени	Вкупно предмети во работа	Решени предмети	Останати нерешени предмети
152	836	50	/	1038	915	123

Во кривичниот оддел во извештајната 2017 година биле примени (К, К-ПП, КС, ПРК) 836 предмети, повторно заведени 50 предмети, вкупно предмети во работа 1038 предмети, решени се 915 предмети, остаток на нерешени предмети 123 предмети.

Од тоа, кривични предмети со повторно заведените предмети се примени 159, односно за 13 предмети има намалување од претходната година. Решени се 157 предмети, односно за 19 предмети има намалување од претходната година. Остатокот на нерешени предмети на крајот на извештајниот период е 43 и е намален за 29 предмети во однос на 2016 година.

Во извештајната 2017 година примени се 42- К-ПП предмети, решени се 42 предмети, остаток на нерешени предмети на крајот од извештајната 2017 година нема.

Прекршочни предмети примени се 541 со повторно заведените 36 предмети, судот вкупно во работа имал 577, односно има зголемување за 26 од претходната година. Решени се 607 предмети, односно за 162 помалку од претходната година. Остатокот од 80 нерешени предмети на крајот на извештајниот период е намален за 30 предмети од претходната година.

Во судот во кривичниот оддел е постапувано и по предмети во врска со извршување на санкции (ИПРК, ИКС, КУИКП, ИСКПСАМ, ИОИП, КР).

Од сите претходно наведени уписници во кривичниот оддел во судот примени се 2622 предмети, односно за 545 предмети има намалување од претходната година. Решени се 2624 предмети, вкупно во работа имал 2669 предмети, остаток на крајот од извештајната 2017 годината има 37 предмети.

Остатокот на нерешени предмети на крајот на извештајниот период е намален за 10 предмети во однос на претходната 2016 година.

Предмети во врска со извршување на прекршочни санкции се примени 645 односно помалку за 240 предмети од претходната година. Решени се 651 односно за 228 помалку од претходната година. Остатокот на 10 нерешени предмети на крајот на извештајниот период е намален за 10 предмети во однос на претходната година.

Судот во извештајната 2017 година примил КР-1795 предмети, постапувал и решил 1794 предмети, заостаток на крајот од извештајната 2017 година 3 нерешени предмети.

Извршување на кривични санкции примил 145 предмети со заостатокот од 6 предмети постапувал во 151 решил 143 предмети, заостаток на крајот од извештајната 2017 година 8 предмети и е зголемен за 2 предмети во однос на претходната година.

КУИКП предмети судот примил 33 предмети со остатокот од 21 предмет постапувал во вкупно 54 предмети, решил 30 предмети, заостаток на крајот од извештајната 2017 година 24 предмети, заостатокот е зголемен за 3 предмети во однос на претходната година.

ИСКПАМ примил 4 предмети со заостатокот од 2 предмети постапувал и решил 6 предмети нема остаток на нерешени предмети.

Во Судот од претходната 2016 година останале нерешени 41 кривични предмети, новопримени се 149 предмети, повторно заведени предмети 10 така што Судот во 2017 година вкупно во работа имал 200 предмети.

Во извештајната 2017 година вкупно се решени 157 кривични предмети, останале нерешени 43 предмети, а заостатокот во однос на претходната година е зголемен за 2 предмети.

Индивидуално по судија, судијата Нојко Арсов завршил 36 предмети.

Судијата Андон Атанасов завршил 2 предмети.

Судијата Костадин Петров завршил 55 предмети.

Судијата Лимонка Долдурова завршила 36 предмети.

Судијата Лила Цветаноска завршила 28 предмети

Во извештајната 2017 година во Основниот суд Радовиш новопримени биле 541 прекршочни предмети, повторно заведени 36 предмети, а како нерешени од претходната година биле пренесени 110 предмети, така што Судот постапувал по вкупно 687 предмети. Судот решил 607 предмети, а останале нерешени 80 предмети.

Индивидуално по судија, судијата Нојко Арсов завршил 62 предмети.

Судијата Андон Атанасов завршил 200 предмети. .

Судијата Костадин Петров завршил 1 предмет.

Судијата Лимонка Долдурова завршила 182 предмети.

Судијата лила Цветаноска завршила 162 предмети.

Во извештајната 2017 година во Основниот суд Радовиш новопримени се 103 со повторно заведените 3 или вкупно во работа со заостатокот од 1 предмет од претходната 2016 година биле 107- КС предмети, решени се 107 предмети остаток на крајот од извештајната 2017 година нема.

Индивидуално по судија Лила Цветаноска решила 58 предмети и

Судијата Костадин Петров решил 49 предмети.

Во однос на извршувањето санкции изречени во казни (кривична и прекршочна) постапки, во извештајната 2017 година може да се констатира

намалување на заостатокот во работата од 6 предмети во однос на заостатокот од 24 предмети од претходната година.

Индивидуално по судија, судијата Нојко Арсов завршил (ИКС- 39 предмет и ИПРК 29) предмети, судијата Андон Атанасов завршил 160 -ИПРК предмети, судијата Лимонка Долдурова завршила 156-ИПРК предмети, судијата Костадин Петров завршил 153- ИПРК предмети, судијата Лила Цветаноска завршила 153- ИПРК предмети.

ИКПСАМ- судијата Нојко Арсов завршил- 1 предмет.

КУИКП судијата Нојко Арсов завршил 9 предмети.

Судијата Костадин Петров завршил 21 предмет.

Судијата Костадин Петров завршил 104-ИКС предмети.

При извршувањето на казната затвор се наидува на сериозни тешкотии кои не се во непосредниот домен на судското функционирање, бидејќи мнозинството од предметите не можат да се завршат како последица на неможноста од обезбедување на осудените лица, кои се недостапни за органите на прогонот поради непознато престојувалиште или се во бегство, односно преполнетоста на сместувачките капацитети во казнено поправните установи што оневозможува редовен прием на сите упатени лица на издржување на казната.

5. КВАЛИТЕТ НА ПРЕДМЕТИ НА НИВО НА КРИВИЧЕН ОДДЕЛ

Решени предмети	потврдени		укинати		преиначени	
број	број	%	број	%	број	%
915	70	7,65%	42	4,59%	7	0,76%

Од табеларниот приказ за извештајната 2017 година квалитетот на ниво на Кривичен оддел е следниот:

Од вратените 119 предмети по жалба од Апелациониот суд Штип потврдени се 70 предмети 58,82% (или 7,65 % од вкупно решените предмети) укинати се 42 предмети 35,29% (или 4,5% од вкупно решените предмети) и 7 предмети се преиначени 7 предмети 5,88% (или 0,76 % од решените предмети по кои е дозволен редовен правен лек) и по еден кривичен предмет е отфрлена поднесената жалба.

Од жалбена постапка во Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 28 кривични предмети.

Индивидуално по судија, кај судијата Нојко Арсов, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 10 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 6 предмети 60,% или (16,66 % од вкупно решените предмети), укинати се 4 предмети се укинати 40, % (11,11 % од вкупно решените предмети).

Кај судијата Костадин Петров, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 18 кривични предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 13 предмети 72,22% или (22,80 % од вкупно решените предмети) и 3 предмети се укинати 16,66% или (5,26% од вкупно решените предмети), 1 предмет е

преиначен 5,5% или (1,75% од вкупно решените предмети) и 1 предмет по кој е отфрлена жалбата.

Од жалбена постапка во Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 88 прекршочни предмети.

Индивидуално по судија, кај судијата Нојко Арсов, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 15 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 8 предмети 53,33 % или (12,90 % од вкупно решените предмети), укинати се 7 предмети 46,66% (11,29 % од вкупно решените предмети).

Индивидуално по судија, кај судијата Андон Атанасов, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 28 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 12 предмети 42,22 % или (6 % од вкупно решените предмети), укинати се 13 предмети 46,42% (6,5 % од вкупно решените предмети), преиначени се 3 предмети 10,71 % (1,5 % од вкупно решените предмети).

Кај судијата Лимонка Долдурова, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 32 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 18 предмети 56,25 % или (9,89 % од вкупно решените предмети), укинати се 11 предмети 34,37% (6,04 % од вкупно решените предмети), преиначени се 3 предмети 9,37% (1,6 % од вкупно решените предмети).

Кај судијата Лила Цветаноска, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 12 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 9 предмети 75 % или (5,55 % од вкупно решените предмети), укинати се 3 предмети 25% (1,85 % од вкупно решените предмети).

Судијата Костадин Петров, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд вратен е 1 предмет од жалбената постапка. Од вратениот 1 (еден) предмет, потврден 1 предмети 100% или (100 % од вкупно решените предмети).

Од жалбена постапка во Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 4- КС предмети.

Индивидуално по судија, кај судијата Костадин Петров, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 2 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 2 предмети 100 % или (4,08 % од вкупно решените предмети).

Индивидуално по судија, кај судијата Лила Цветаноска, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 2 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 1 предмет 50, % или (1,72 % од вкупно решените предмети), укинати се 1 предмет 50% (1,72 % од вкупно решените предмети).

4/1 ПРЕДМЕТНО РАБОТЕЊЕ НА НИВО НА ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ

Нерешени предмети	Новопримени предмети	Предмети повторно	Погрешно заведени	Вкупно предмети	Решени предмети	Останати нерешени
-------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

на почеток на годината		во работа		во работа		предмети
184	593	33	1	809	695	114

Во Граѓанскиот оддел во извештајната 2017 година (парнични предмети – МАЛВ, П1, П2, П3, П4, П5, РО, ПЛ-1, ВПП, ВПП1, О1, ППНИ, П-ПОВ) биле примени 693 предмети, повторно заведени 33 предмети, 1 (еден) предмет погрешно заведен вкупно предмети во работа 809 предмети, решени се 695 предмети, остаток на нерешени предмети 114 предмети.

Од тоа, (парнични предмети – МАЛВ, П1, П2, П3, П4, П5, РО, ПЛ-1, ВПП, ВПП1, О1, ППНИ, П-ПОВ) со повторно заведените предмети се примени 626, односно за 51 предмети има намалување од претходната година. Решени се 695 предмети, односно за 111 предмети има зголемување од претходната година.

Остатокот на нерешени предмети на крајот на извештајниот период е намален за 70 предмети.

Во извештајната 2017 година, во Судот биле примени 304 (парнични предмети – МАЛВ, П1, П2, П3, П4, П5, РО, П-ПОВ), а од претходната година биле пренесени 122 предмети, така што вкупно во работа имал 425 предмети, 1 (еден) погрешно заведен предмет.

Во Судот се решени 695 предмети и останале 114 незавршени предмети.

Индивидуално по судија, судијата Андон Атанасов завршил 136 предмети, судијата Лимонка Долдурова завршила 113 предмети, судијата Лила Цветаноска завршила 87 предмети и претседателот на судот-судија Костадин Петров 1- предмет.

Кај предметите од уписникот „ВПП“, примени се 260 предмети, што заедно со заостатокот од претходната година, кој изнесувал 54 предмети, го дава вкупниот обем на работа од 314 предмети. Од истите, решени се 296 предмети и останале незавршени 18 предмети.

Од тоа, судијата Андон Атанасов завршил 111 предмети, судијата Лимонка Долдурова завршила 106 предмети, судијата Лила Цветаноска завршил 79 предмети.

Кај предметите од уписникот „ВПП 1“, примени се 5 предмети, со заостатокот од 3 предмети претходната година вкупно во работа 8 предмети, од истите решени се 8 предмети нема остаток на нерешени предмети.

Од тоа, судијата Андон Атанасов завршил 2 предмети, судијата Лимонка Долдурова завршила 4 предмети и судијата Лила Цветаноска завршила 2 предмети.

Кај предметите од уписникот „ПЛ-1“, примени се 11 предмети, што заедно со заостатокот од претходната година, кој изнесувал 5 предмети, го дава вкупниот обем на работа од 16 предмети. Од истите, решени се 12 предмети и останале незавршени 4 предмети.

Од тоа, судијата Андон Атанасов завршил 5 предмети, судијата Лимонка Долдурова завршила 4 предмети и судија Лила Цветаноска завршила 3 предмети.

Кај предметите од уписникот „О1“, примени се 4 предмети. Од истите, решени се 2 предмети и остаток 2 предмети на крајот од извештајната 2017 година

Од тоа, судијата Андон Атанасов завршил 1 предмет и судијата Лила Цветаноска завршила 1 предмети и остаток на крајот од извештајната 2017 година 2 предмети.

Кај предметите од уписникот „ППНИ“, примени се 42 предмети вкупно во работа 42 предмети. Од истите решени се 40 предмети и остаток 2 предмети на крајот од извештајната 2017 година.

Од тоа судијата претседателот на судот-судијата Костадин Петров завршил 18 предмети, судијата Андон Атанасов-4 предмети, судијата Лила Цветаноска- 15 предмети, судијата Лимонка Долдурова- 3 предмети и остаток 2 предмети.

Во судот во Граѓанскиот оддел освен по (парнични предмети – МАЛВ, П1, П2, П4, П5, РО, П-ПОВ и ПЛ-1, ВПП, ВПП1, О1, ППНИ, наведени погоре во извештајот) во судот е постапувано и по предметите од уписниците(РП, ИДС, ИЗС, ЗАМ-С, ЗАВ-апостиле) и тоа :

Кај предмети од уписникот РП примени и решени се 725 предмети, без остаток на крајот од извештајната година.

Кај предмети од уписникот ИДС примени и решени се 5 предмети, без остаток на крајот од извештајната година.

Кај предмети од уписникот ИЗС заостаток 1 предмет од претходната година нови предмети нема примено, решен 1 предмет нема заостаток на крајот од извештајната 2017 година.

Кај предмети од уписникот ЗАМ-С примени и решени се 17 предмети, без остаток на крајот од извештајната година 2017 година од кои претседателот на судот –судијата Костадин Петров завршил 17 предмети.

Кај предметите од уписникот ЗАВ примени се 1060 предмет решени се 1059 предмети, остаток 1 предмет на крајот од извештајната 2017 година.

Во извештајната 2017 година во судот се примани 210 оставински предмети со заостатокот од 95 предмети од 2016 година вкупно во работа нотарот како повреник на судот постапувал по 305 предмети, од кои решени се 220 предмети евидентиран е остаток од 85 предмети, односно намален е бројот на заостатокот за 10 предмети од претходната година.

Во тој контекст, треба да се укаже на извршените контролни посети од страна на Судот на нотарската канцеларија на кои беа констатирани состојбите во однос на оставинските предмети, со акцент на предметите од постара дата, и беа дадени соодветни напатствија за подобрување, со тенденција за намалување на заостатокот на нерешените оставински предмети.

5/1 КВАЛИТЕТ НА ПРЕДМЕТИ НА НИВО НА ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ

Решени предмети	потврдени		укинати		преиначени	
број	број	%	број	%	број	%
695	128	18,41	24	3.45	6	0,86

Од табеларниот приказ за извештајната 2017 година квалитетот на ниво на Граѓански оддел е следниот:

Од вратените 158 предмети по жалба од Апелациониот суд Штип потврдени се 128 предмети или 81,01 % или (18,41 % од вкупно решените предмети) укинати се 24 предмети 15,18% (или 3,45% од вкупно решените предмети) и 6 предмети се преиначени 3,79 % (или 0,86% од решените предмети) по кои е дозволен редовен правен лек.

Од жалбена постапка во Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 110 парнични предмети (Малв, П1, П2, П3, П4, П5, П-ПОВ).

Индивидуално по судија, кај судијата Андон Атанасов, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 51 предмети од жалбената постапка.

Од вратените предмети, потврдени се 40 предмети 78,43% или (29,41 % од вкупно решените предмети), преиначени се 4 предмети 7,8% или (2,94 % од вкупно решените предмети) и 7 предмети се укинати 13, 72% (5,14% од вкупно решените предмети).

Кај судијата Костадин Петров, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 3 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 2 предмети (0,59% од вкупно решените предмети). и 1 предмет преиначен, (0,29,% од вкупно решените предмети).

Кај судијата Лимонка Долдурова, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 32 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 28 предмети или 87,5 % (24.77 % од вкупно решените предмети) и 4 предмети се укинати или 12,5% (3,53 % од вкупно решените предмети).

Кај судијата Лиља Цветаноска, во текот на извештајната 2017 година од Апелациониот суд Штип вратени се 16 прдмети од жалбена постапка. Од вратените 15 се потврдени или 93% (17,24% од вкупно решените предмети, и 1 предмет укинат или 6,25% (1,14% од вкупно решените предмети).

Во извештајната 2017 година, од жалбената постапка во Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 6-ПЛ-1 предмети, од кои 5 потврдени -83,3% или (41,71, % од вкупно решените) 1 преиначен- 16,66% или(8,33% од вкупно решените предмети).

Индивидуално по судија, кај судијата Андон Атанасов, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 4 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 4 предмети или 100 % (80 % од вкупно решените предмети).

Кај судијата Лимонка Долдурова, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 2 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 1 предмети или 50% (25% од вкупно решените предмети) и 1 предмет преиначен или 50%(или 25% од вкупно решените предмети).

Во извештајната 2017 година, од жалбената постапка во Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 31- ВПП предмети, од кои потврдени се 26 предмети или 83,8 % (8,78% од вкупно решените), укинати се 5 предмети или 16,12 % (1,68 % од вкупно решените).

Индивидуално по судија, кај судијата Андон Атанасов, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 15 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 12 предмети или 80 % (10,81 % од вкупно решените предмети) и 3 предмети се укинати или 20 % (2,70 % од вкупно решените предмети).

Кај судијата Лимонка Долдурова, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 11 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени 9 предмети или 81,81 % (8,49 % од вкупно решените предмети), 2 предмети се укинати или 18,18% (1,88% од вкупно решените предмети).

Кај судијата Лила Цветаноска, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 5 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 5 предмети или 100, % (6,32 % од вкупно решените предмети).

Во извештајната 2017 година, од жалбената постапка во Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 11-ППНИ предмети, од кои потврдени се 4 предмети или 36, 36% (10% од вкупно решените), укинати се 7 предмети или 63,63 , % (17,5% од вкупно решените).

Кај судијата Костадин Петров, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 7 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени 2 предмети или 28,57 % (11,11 % од вкупно решените предмети), 5 предмети се укинати или 71,42% (27,77% од вкупно решените предмети).

Кај судијата Лила Цветаноска, во текот на извештајниот период, од Апелациониот суд Штип како непосредно повисок суд се вратени 4 предмети од жалбената постапка. Од вратените предмети, потврдени се 2 предмети или 50, % (13,33% од вкупно решените предмети), 2 укинати или 50%(13,33% од вкупно решените предмети).

Од уписникот ВПП1 нема обжалени предмети.

6. НЕРЕШЕНИ СТАРИ ПРЕДМЕТИ

Во текот на извештајната 2017 година судот постапувал по 39 стари нерешени предмети со пренесените 18 предмети од 2016 година. Од нив судот постапувал по 7 кривични предмети, 14 КУИКП., 4- ПРК предмети, КС-1 предмет, 3- ВПП, П-ПОВ-1 предмет и 9 оставински предмети, од нив решени се 6 кривични предмети, 1- КУИКП, 2 - ПРК, ВПП-1 предмет и 7 оставински предмети останале во работа 21 нерешени стари предмети.

По видови на предмети на крајот на 2017 година останале нерешени 1 кривичен (Кбр.125/17 в.в. 121/15, 2 оставински предмети (О.бр.119/15 и О.бр. 194/17 в.в 209/15 новопронајден имот), 13 предмети за извршување казна затвор (КУИКП бр.33/12, 23/13, 11/14, 30/14, 27/15, 34/13, 7/14, 17/14, 33/14, 16/15, 18/15, 35/14 и 30/15), 2 предмети -ПРКС-189/16 в.в 1310/15 и ПРК-Ј бр. 66/15, ВПП -2 предмети и тоа: ВПП бр.222/17 в.в 49/14, 101/15, в.в 77/16 и ВПП бр. 225/17 в.в 75/14, в.в 93/15 и 57/15 и П-ПОВ -1 предмет и тоа П.-ПОВ бр. 1/17 в.в П1 – бр. 14/14,

Во врска со старите предмети појаснуваме дека најголемиот дел над 2 и 3 години се од уписникот КУИКП односно 13 предмети од кои дел се по барање

на податоци-ургенција до МВР Полициска станица НК за КР Радовиш на судијата за извршување на санкции судот е известен дека за осудените по наведените предмети се распишани меѓународни потерници и истите се недостапни на надежните органи за извршување на изречените санкции. Останатите предмети сметаме дека во првиот квартал од наредната година ќе бидат решени.

7. ПРОСТОРНИ КАПАЦИТЕТИ, ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ

По однос на просторните капацитети, информатичката технологија и човечките ресурси, како и претходната така и извештајната 2016 година претставуваат фактор кој има свој негативен одраз врз функционирањето на Судот, бидејќи истиот е сместен во зграда во која, покрај него, се сместени и Основното јавно обвинителство Радовиш и подрачните единици на Агенција за катастар на недвижности и Управата за јавни приходи. Сите овие органи користат заеднички влез, заедничко дворно место и делумно заедничка инсталација, кое нешто предизвикува проблеми од организационен карактер, особено во делот на обезбедувањето соодветна безбедност на луѓето и имотот во судската зграда во услови на недоволна опременост.

Во тој контекст, со цел за остварување минимални стандарди за безбедност на вработените и имотот во Судот, од исклучителна важност е обезбедувањето средства за инсталација на опрема за видео надзор и поставување врати за контролиран пристап.

Судот не располага со посебна библиотека, а стручната литература примарно се набавува во форма на донација.

Основниот суд Радовиш располага со следната информатичка опрема:

Компјутери:

P3 FS, 512MB RAM, 20 GB HDD, 15" CRT монитор	9 бр. – 2002 год.
P4 Dell, 512MB RAM, 20 GB HDD, 15" CRT монитор	1 бр. – 2004 год.
P4 COMPAQ, 512MB RAM, 40 GB HDD, 15" CRT монитор ..	6 бр. – 2002 год.
ComTrade, 512 MB RAM 19" LCD монитор.....	1 бр. – 2005 год.
P4, 512MB RAM, 20 GB HDD, 15" CRT монитор	1 бр. – 2004 год.
P4, 512MB RAM, 80 GB HDD, 17" CRT монитор	1 бр. – 2007 год.
P4, 256MB RAM, 250 GB HDD, 15" CRT монитор	1 бр. – 2004 год.
P4, 1GB RAM, 160 GB HDD, 15" CRT монитор	1 бр. – 2004 год.
P4 Anhoch Pixio, 2GB RAM, 320GB HDD, 19" LCD монитор ..	4 бр. – 2009 год.
P4 Grait Wall, 512MB RAM, 17" LCD монитор	2 бр. – 2009 год.

Принтери:

HP LaserJet 1018	14 бр.
HP LaserJet 1022	1 бр.
HP LaserJet 1005	2 бр.
Lexmark E260dn	2 бр.
Canon LBP2900	1 бр.
Minolta 1100L	1 бр.
Canon LBP6000	1 бр.
Samsung SCX 4300.....	1 бр.

Мрежна опрема:

Switch Cisco Catalyst 2950 24 port 1 бр.

Switch HP ProCurve 2910 48 port.....1 бр.

Check Point 1 бр.

По однос на состојбата на судските сали, Основниот суд Радовиш располага со три судници. Истите располагаат со по еден компјутер од ставката РЗ и принтер HP 1018. Само една од салите е опремена со опрема за тонско снимање на текот на судските рочишта, така што објективно не може да се обезбеди имплементација на законските одреби кои налагаат должност на судот за тонско снимање на текот на судските рочишта.

Неопходно е да се акцентира дека првите 3 ставки на компјутери, односно 16 од вкупно 27 компјутери во нашата компјутерска мрежа се на границата на задоволување на минималните критериуми за употреба во системот АКМИС и останатата судска работа, што крајно неповолно се одразува врз функционирањето на Судот.

Замената на резервни делови во случај на дефект е речиси невозможна поради староста на моделите, па од тие причини, неопходно е потребна замена на истите со нови РС-а кои ќе обезбедат подобрување на брзината и ефикасноста на сите учесници (судиите, записничарите, уписничарите и судските соработници) инволвирани во системот АКМИС.

Во текот на извештајната 2017 година, судиската функција во Основниот суд во Радовиш ја извршуваа претседателот и (4) судии, Судот работеше со помал број на судии (шест судии утврден со Одлука на Судски совет на РМ) кој ја извршуваа судиската функција како во граѓанска така и во кривична материја.

Со решение на Судскиот совет на РМ, судијата Лида Цветановска која беше времено делегирана во Основниот суд Штип во извештајната 2017 година е вратена во основен суд Радовиш, а судијата Лилјана Додевска со Одлука на Судски совет на РМ беше делегирана во Основниот суд Свети Николе.

Во тој контекст, судиската функција во Основниот суд Радовиш во текот на 2017 година ја вршеа претседателот кој постапуваше по предмети во надлежност на претседателот на Судот согласно Законот за судовите, Судскиот деловник и други законски прописи како и судечки судија во кривични предмети и четири судии според годишниот распоред за работа, односно 3 судии по заминување на судијата Нојко Арсов на ден 20.09.2017 година поради исполнување на условите за старосна пензија.

Поради малиот број на судии во Основен суд Радовиш, судот се соочуваше со проблеми во текот на работењето во смисла на проблемот на формирање на кривичен совет, а исто така и како судии бевме преоптеретени со работа, давајќи го максимумот во нашата ангажираност успеавме да го совладаме приливот на ново примени предмети во текот на 2017 година како и да го намалиме заостатокот на нерешени предмети за 113 предмети.

Имајќи го во предвид Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во Основен суд Радовиш од 1.4.2015 година, во Судот се непополнети 15 работни места и тоа: 1 раководител на служба, 1- судски советник, 1- виш судски соработник, 1- помлад судски соработник, 2- Виш судски рефернт, 3-судски рефренти-дактилографи, 1 самостоен судски референт – технички секретар на претседателот на Судот, 1-

судски референт-прием и експедиција на пошта, 1 хаус мајстор, 1 хигиеничар, 1 оператор на телефонска централа, 1-помлад судски референт-доставувач

Во текот на 2017 година на 1 судски референти-дактилограф и 1 помлад судски референт –доставувач им престана работниот однос поради исполнување на условите за старосна пензија со наполнети 62 односно 64 години и најмалку 15 години стаж на осигурување.

Од тие причини упразнети се две работни места судски референт-дактилограф и помлад судски референт-доставувач.

Со намалувањето на бројот на судските службеници како претходната така и во извештајната 2017 година, непополнетите работни места како и старосната структура на вработените, природниот одлив (исполнување на условите за старосна пензија), и неможноста за обезбедување финансиски средства за нивно финансирање со што не е дозволено пополнување на непотполнетите места во судската служба, Судот се соочува со проблем на редовно и нормално функционирање во постапување согласно утврдената надлежност и законските прописи.

Во текот на 2017 година од страна на судиите и судските службеници во Основниот суд Радовиш беа реализирани обуки согласно Планот и календарот на обуките на Академијата за судии и јавни обвинители. На обуките учествуваа судии и судски службеници од кривичниот и граѓанскиот оддел согласно интересот на судиите и судските службеници за потребите за примена на законските одредби и подобрување на процесот на работа.

Во извештајната 2017 година се спроведени 3 (три) постапки за јавна набавка од кои една врз основа на годишниот план за јавни набавки (набавка на масло за горење – екстра лесно 1(ЕЛ-1), за канцелариски материјал и информатичка опрема, согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.

Во тој контекст, склучен е договор за набавка на масло за горење – екстра лесно 1(ЕЛ-1) во вредност од 280.000 денари, јавна набавка на канцелариски материјал во износ од 75.279 денари и информатичка опрема во износ од 138.415 денари.

Спроведена е една јавна набавка на хартија за печатење и копирање од страна на Апелациониот суд Штип за потребите на Основен суд Радовиш во вкупна вредност од 37.175 денари, но истата не беше реализирана до крајот на извештајната 2017 година.

За покривање на трошоците на функционирање на Основен суд Радовиш во извештајната 2017 година, од страна на Судскиот буџет се одобрени вкупно 20.002,950 денари, од кои се искористени 19.619,640 денари, односно остварена е реализација од 98 %.

За покривање на трошоците на функционирање на Основен суд Радовиш во извештајната 2017 година, на сметката на Судот на која се слеваат средства од наплатени паушали- сопствени приходи се обезбедени 626.250,00 денари, од кои со одобрение на Судскиот буџетски совет се искористени 610.962 денари, односно 97,56 % се реализирани.

По ставки, состојбата е следна:

Редовна сметка **603**

Ставка	(во денари) Одобрени средства	(во денари) Потрошени	(во денари) реализација %
--------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------

		средства	
401	12.401.371,00	12.400.117,00	100%
402	4.573.564	4.570.813,00	100%
420	650,00	480,00	74%
421	1.743.264,00	1.540.549,00	88,37%
423	136.460,00	122.811,00	90%
424	90.000,00	25.570,00	28%
425	245.668,00	193.918,00	78,94%
426	40.000	19.994,00	50%
464	183.415,00	183.415,00	100%
465	423.558,00	423.558,00	100%
480	165.000	138.415,00	84%
ВКУПНО:	20.002.950,00	19.619.640,00	98,%

Сопствена сметка 631-10

	(во денари)	(во денари)	(во денари)
Ставка	Одобрени средства	Потрошени средства	реализација %
420	2.000,00	0	0,00%
421	308.098,00	307.391,00	99,77%
423	21.000,00	11.027,00	52,51%
424	10.500,00	8.129,00	77,42%
425	22.500,00	22.263,00	98.95%
465	262.152,00	262.152,00	100%
ВКУПНО:	626.250.00	610.962.00	97,56%

Неопходно е потребно да се укаже дека најголемиот дел од средствата кои беа одобрени на Судот од судскиот буџет се наменети за покривање на платите, надоместоците од плата, придонесите и персоналниот данок на доход а остатокот е наменет за покривање на останатите трошоци од редовното функционирање на Судот, како салдо на неизмирени обврски во износ од 2.288.474,00 ден се пренесени во 2018 год и тоа:

- плати придонеси за 12/2017 година во износ од 1.315.187,00 и обврски спрема добавувачи во износ од 973.287, 00 денари од кои напоменуваме дека имаме застарени неизмирени обврски од 906.534,00 денари.

Извештајниот период го одбележа минимален намален прилив кај кривичните предмети, евидентирано е минимално зголемување на приливот на прекршочните предмети, зголемен е приливот кај парничните предмети, и со максималното ангажирање од страна на судиите приливот беше совладан со надминување на ориентационата норма.

Недостаток во посакуваната динамика во функционирањето на Судот од објективна природа претставува недоволната информатичка технологија, како и застареноста на постојната опрема, која не го поседува потребниот капацитет, поради што со големи потешкотии се спроведуваат дејствијата во програмата АКМИС. Следствено на тоа, неопходно е потребно обновување на информатичката технологија во Судот и понатамошна едукација на вработените за користење на истата.

Претседател на Основен суд Радовиш
Костадин Петров